

Горанчо Ангелов

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот	Поени		
3.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени</p> <p>Конкретна активност</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Киберфолклор „Зурлациска музика, пред и по интернет глобализацијата“. In: Добредојдовте во Киберија, белешки од дигиталниот свет, 20-21 June 2013, Софија, Р. Бугарија. (Unpublished)</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на народните музички инструменти. In: Трети национални младежки четения по етнологија, 05 Dec 2013, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)</p>	Поени 4		
9.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</p> <p>Конкретна активност</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Кемене, гусла, гусле, кемане, г'дулка. In: Славишки зборник. ЛУ Градски Музеј – Крива паланка, Крива Паланка, pp. 157-168.</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Зурлата кај албанците во Кичево и кичевско. In: Музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 13-15 Sept 2013, Струга. (Unpublished)</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Музичките инструменти во македонските народни песни. Годишен зборник 2012 - Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 107-130. ISSN 1857- 8659</p>	Поени 3		
10.	<p>Селектор и промотор на концертна дејност</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">во земјава 2 (два) поени</td> <td style="text-align: center;">во странство 3 (три) поени</td> </tr> </table> <p>Конкретна активност</p> <p>Angelov, Goranco and Hristov, Josif (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов, гостин на гајда и кавал на Годишниот концерт на учениците по народни инструменти од Средното и основното музичко училиште „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Video] (Unpublished)</p> <p style="color: red;">Годишен концерт на студентите по Етнокорееологија и Ревија на народни носии (01.07.2013)</p>	во земјава 2 (два) поени	во странство 3 (три) поени	Поени
во земјава 2 (два) поени	во странство 3 (три) поени			

	<p>Angelov, Goranco (2013) Целовечерен концерт на студентите по Традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, во класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video] (Unpublished)</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов со ансамлот ЕТНИКУМ. Концерт на традиционална музика на манифестацијата Штипска пастрмајлијада 2013 год. во организација на Општина Штип. [Video] (Unpublished)</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Новогодишен концерт 2013 на студентите по традиционални инструменти од класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] (Unpublished)</p> <p>Angelov, Goranco (2013) Горанчо Ангелов и ансамлот „Етникум“, концерт во Берово на Фестивалот Форест Фест-Берово, 7 и 8 декември 2013. [Video] (Unpublished)</p>	12
	Вкупно поени	19